

## ТЕЛЕФОН ВО ОБЛИК НА КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Во стилот на Samsung P300 и Samsung P310 компанијата "LG" произведе сопствена верзија на телефон - кредитна картичка. LG KB6100 поседува 2-инчен QVGA дисплеј (260.000 бои), 1,3 мегапикселна камера, 2 гигабајти вградена флеш меморија, MP3-плеер, T-DMB ТВ-тјунер и др. Овој



"чоколаден" новитет има дебелина од 10мм, а тежи 74 грама. Демо верзијата од апаратот беше претставена во Кореја.



## HAIER BLACK PEARL

Компанијата "Haier Mobile", за американскиот пазар, официјално го претстави новиот мобилен телефон Haier Black Pearl. Овој модел има многу необични димензии: 90x35x17,8мм, а тежи 60 грама. Поседува MP3-плеер, FM-радио и диктафон. Има 128 Mb меморија, со можност за зголемување до 1 ги-



габајт, со помош на microSD картичка, 1,8-инчен OLED дисплеј, со резолуција од 96x96 пиксели, Bluetooth, USB и др. Haier Black Pearl претставува еден од најмалите телефони на светот.



## MOTOROLA SLVR L7

Компанијата "Motorola" претстави нов модел од серијата SLVR. Motorola SLVR L7 поседува музички плеер (MP3, AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, овозможува пренос на стереозвук по Bluetooth. Работи на GSM мрежата (850, 900, 1800, 1900 Mgh). Камерата има резолуција од 1,3 Mp со 8x дигитален зум и можност за снимање видеоклипови. За да ја зголемите меморијата можете да користите microSD картичка. Овој модел треба да се појави во продажба во четвртиот квартал од оваа година.



## ТЕЛЕФОН ЗА МАЛЕЧКИ ДЕЦА

Xcuse Vox претставува телефон за најмалите. Како што се гледа од фотографијата, мобилниот телефон Xcuse Vox има десет копчиња. На

секоје копче може да се зачува телефонски број. При тоа, на копчињата нема бројки, туку слики, што значи

дека за децата ќе бидат многу поразбирливи.

